

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината завршена на 31 декември 2025,

со извештај на независниот ревизор

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2025,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 6
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА	7
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	8
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	9
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	10
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	11
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	12 - 39

Додатоци

Додаток 1 - Годишен извештај за работа на Групацјата

Додаток 2 - Консолидирана годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

Извештај за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на консолидираните финансиски извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и неговата подружница МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје (Групацијата), коишто ги вклучуваат консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31.12.2025 година, консолидираниот извештај за добивка или загуба, консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, консолидираниот извештај за промени во главнината, консолидираниот извештај за парични текови за годината којашто заврши тогаш, и белешките кон консолидираните финансиски извештаи, вклучувајќи и информации за значајните сметководствени политики.

Според наше мислење, освен за можните ефекти опишани во Основа за мислење со резерва - точка 1, придружните консолидирани финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, консолидираната финансиска состојба на Групацијата ТД МАКОШПЕД АД - Скопје заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата консолидирана финансиска успешност и неговите консолидирани паричните текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е наведено во белешката 17 кон овие финансиски извештаи, Групацијата има вложувања во котирали друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент задолжителна котација во износ од 305.810 илјади денари. За овие вложувања, односно акции кои иако котираат на Македонската берза за хартии од вредност, нема активен пазар, односно со нив активно не се тргувало на Берзата во тековната година. Групацијата не извршила последователна проценка на објективната вредност на овие вложувања на датумот на известување согласно барањата во Меѓународниот сметководствен стандард 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење, што е прифатен во Република Северна Македонија. Доколку истата била направена, можеби би покажала дека треба да се намали вредноста на овие вложувања. Ние изразивме мислење со резерва за неизвршена проценка на објективната вредност на претходно наведените вложувања расположливи за продажба во финансиските извештаи на Групацијата за 2024 година.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Групацијата во согласност со Меѓународниот кодекс

за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија, заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето стручно мислење, беа од најголемо значење во нашата ревизија на финансиските извештаи за тековниот период. Освен за прашањето што е опишано во делот Основа за мислење со резерва, утврдивме дека не постојат други клучни ревизорски прашања кои треба да ги комуницираме во нашиот извештај.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од консолидираниот годишен извештај за работата и консолидираната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат консолидираните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за консолидираните финансиски извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со консолидираните финансиски извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна да се овозможи подготовка на консолидирани финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Групацијата да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Групацијата или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Групацијата.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нивв може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие консолидирани финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Групацијата.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Групацијата да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Групацијата да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на консолидираните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали консолидираните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.
- Прибавуваме достатни соодветни ревизорски докази во врска со финансиските информации на Друштвата или деловните активности во рамките на Групацијата за да изразиме мислење за консолидираните финансиски извештаи. Ние сме

одговорни за насоките, надзорот и извршувањето на ревизијата на Групацијата. Ние остануваме самостојно одговорни за нашето ревизорско мислење.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на финансиските извештаи на тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај, освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации сме заклучиле дека прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што наведено во пасусот Други информации, раководството на Групацијата е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Групацијата за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај на Групацијата, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групацијата со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Групацијата со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групацијата ТД МАКОШПЕД АД - Скопје со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025.

Овластен ревизор

Љупчо Пецев

Дрезденска бр. 52 Скопје
14 април 2026 година

Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје



Управител

Љупчо Пецев

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
Приходи од продажба	7	26.250	29.519
Останати приходи од работење	8	2.194	453
Вкупно приходи од работење		28.444	29.972
Потрошени материјали и ситен инвентар		-612	-672
Плати и надоместоци за вработените	9	-10.112	-10.597
Амортизација	14,15,16	-10.705	-9.191
Набавна вредност на продадени стоки		-158	-
Останати расходи од работење	10	-11.630	-10.646
Вкупно расходи од работење		-33.217	-31.106
Загуба од работење		-4.773	-1.134
Финансиски приходи	11	9.222	12.809
Финансиски расходи	11	-211	-1
Добивка пред оданочување		4.238	11.674
Данок на добивка	12	-682	-841
Добивка по оданочување		3.556	10.833
Добивка по оданочување што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции) на матичното друштво		3.556	10.833
Неконтролирачко учество		-	-
		<u>3.556</u>	<u>10.833</u>
Основна заработувачка по акција (во денари)	13	5,01	15,27

Консолидираните финансиски извештаи на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се усвоени од Одборот на директори на Друштвото на 11 февруари 2026 година

Извршен директор - Генерален директор

Стефан Стапкоски



Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2025 година**

во илјади денари	Белешки	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка по оданочување		3.556	10.833
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани добивки / загуби од вложувања расположливи за продажба		-1.816	-105
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна загуба		<u>-1.816</u>	<u>-105</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		<u>1.740</u>	<u>10.728</u>
Вкупна сеопфатна загуба / добивка што припаѓа на:			
Сопствениците (имателите на акции) на матичното друштво		1.740	10.728
Неконтролирачко учество		-	-
		<u><u>1.740</u></u>	<u><u>10.728</u></u>

Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	Белешки	2025	2024
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	14	76.160	106.244
Нематеријални средства	14	-	-
Средства со право на користење	15	926	
Вложувања во недвижности	16	109.290	64.215
Дадени аванси за материјални средства		200	
Вложувања расположливи за продажба	17	497.560	669.111
Вкупно		684.136	839.570
Тековни средства			
Залихи	18	238	238
Побарувања од купувачи	19	3.541	1.713
Останати краткорочни побарувања	20	3.509	3.853
Краткорочни финансиски средства	21	142.000	200.000
Парични средства	22	714	4.639
Вкупно		150.002	210.443
ВКУПНО СРЕДСТВА		834.138	1.050.013
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал		788.424	788.424
Сопствени акции		-38.981	-38.981
Законски резерви		79.549	79.549
Ревалоризациски резерви		-17.497	-
Објективна вредност и останати резерви		-551.076	-551.076
Акумулирана добивка		564.800	715.297
Вкупно капитал и резерви што припаѓаат на сопствениците на матичното друштво		825.219	993.213
Неконтролирачко учество		-	-
Вкупно капитал и резерви		825.219	993.213
Долгорочни обврски			
Долгорочни обврски за лизинг	23	733	-
Вкупно		733	0
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	24	4.116	1.241
Останати краткорочни обврски	25	3.852	1.556
Краткорочни финансиски обврски	26	218	54.003
Вкупно		8.186	56.800
Вкупно обврски		8.919	56.800
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		834.138	1.050.013

Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
за годината завршена на 31 декември 2025 година

2025 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Разлика од објективна вредност на капитал	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2025	788.424	-38.981	79.549	0	-551.076	715.297	993.213
Сеопфатна добивка							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	3.556	3.556
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-1.816	-	-	-1.816
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	-1.816	-	3.556	1.740
Трансакции со сопствениците							
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Сведување на вложувања распол. за продажба на објективна вредност	-	-	-	-15.681	-	-154.053	-169.734
Заокружување	-	-	-	-	-	-	0
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2025	788.424	-38.981	79.549	-17.497	-551.076	564.800	825.219

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалориз. резерви	Разлика од објективна вредност на капитал	Акумулир. добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	788.424	-38.981	79.549	105	-551.076	704.464	982.485
Сеопфатна добивка							
Добивка за годината	-	-	-	-	-	10.833	10.833
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-105	-	-	-105
Вкупна сеопфатна загуба	-	-	-	-105	-	10.833	10.728
Трансакции со сопствениците							
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од присоединети подружници	-	-	-	-	-	-	0
Заокружување	-	-	-	-	-	-	0
Распределено за законски резерви	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024	788.424	-38.981	79.549	0	-551.076	715.297	993.213

Во рамките на вкупниот капитал на Групацјата евидентирана е разлика во износ од 551.076 илјади денари како објективна вредност и резерви од усогласување помеѓу проценетата вредност на капиталот утврдена при првата емисија на акции од страна на матичното друштво и вкупната номинална вредност на акционерскиот капитал регистриран во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2025 година

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	3.556	10.833
Амортизација	10.705	9.191
Добивка / загуба од продажба и расход на основни средства, недвижности дадени под закуп и средства наменети за продажба	-999	-311
Добивка од продажба на вложувања расположливи за продажба	-	-576
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	-1.828	1.093
Останати краткорочни побарувања	344	15.468
Обврски спрема добавувачи	2.875	-167
Останати краткорочни обврски	2.296	-1.049
Нето парични текови од деловни активности	16.949	34.482
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства и недвижности за издавање	-27.887	-88.941
Набавки на нематеријални средства	-	-
Аванси за набавка на основни средства	-200	-
Прилив од продадени основни средства и недв. дадени под закуп	3.423	848
Прилив од вложувања расположливи за продажба	-	8.165
Прилив / одлив од краткорочни финансиски средства	58.000	-20.977
Нето парични текови од инвестициони активности	33.336	-100.905
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив / прилив од финансиски обврски	-54.003	53.616
Одлив од обврски за лизинг	-207	-
Откупени сопствени акции	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-54.210	53.616
НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	-3.925	-12.807
Парични средства на почетокот на годината	4.639	17.446
Парични средства на крајот на годината	714	4.639

Белешките содржани од страна 12 до 39 се составен
дел на овие финансиски извештаи

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ГРУПАЦИЈАТА

1.1. Трговското друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет МАКОШПЕД Скопје основано е и работи во Република Северна Македонија. Скратениот назив на Друштвото гласи: ТД МАКОШПЕД АД - Скопје.

Основна дејност на Друштвото според главната приходна шифра е други помошни дејности во транспортот. ТД МАКОШПЕД АД - Скопје ги извршува следните други дејности:

- купување и продажба на сопствен недвижен имот
- изнајмување и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот под закуп;
- останати деловни помошни услужни дејности.

1.2. Акционерската главнина на Друштвото ја сочинуваат 788.424 обични акции. ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема издадено приоритетни акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 1.000 денари.

На 31.12.2025 година Друштвото има откупено 78.840 сопствени обични акции или 9,9997% од акционерската главнина (78.840 сопствени обични акции и на 31.12.2024 година или 9,9997% од акционерската главнина).

1.3. Акционери со учество над 5% во издадените акции на ТД МАКОШПЕД АД – Скопје на 31.12.2025 година се: Мепком ДОО Скопје 19,03% (19,03% на 31.12.2024 година), Уготур АД Скопје 18,90% (18,90% на 31.12.2024 година) и Игм-трејд ДОО Кавадарци 12,93% (12,93% на 31.12.2024 година).

1.4. Групаацијата МАКОШПЕД, покрај матичното друштво, ја сочинува и МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје, кое е во целосна сопственост на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје.

Друштвото за превоз на стоки во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје е основано на 11.04.2019 година, а со работење започна од месец јуни 2019 година. Единствен содружник на МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје со учество од 100% во основната главнина е ТД МАКОШПЕД АД - Скопје. Основна дејност на МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје е товарен патен транспорт.

1.5. Бројот на вработени во Групаацијата МАКОШПЕД на 31 декември е прикажан во табелата што следи:

Број на вработени на 31 декември	2025	2024
ТД МАКОШПЕД АД - Скопје	14	15
МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје	1	1
ВКУПНО ГРУПА МАКОШПЕД	15	16

1.6. Седиштето на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје е на улица Македонија бр. 19, Скопје.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата ТД МАКОШПЕД АД - Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Северна Македонија број 75 од 3 април 2024 година, а кои се во примена од од 01 јануари 2025 година. Овој Правилник ги содржи Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ издание 2023 година, освен МСФИ 17 - Договори за осигурување кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2028 година. Со дополнување на Правилникот за начинот на водење сметководство објавено во Службен весник на Република Северна Македонија број 274 од 30 декември 2024 година, МСФИ 9 - Финансиски инструменти ќе започне да се применува од 1 јануари 2028 година. Во согласност со насоките дадени од Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија, МСС 39 - Финансиски инструменти: признавање и мерење и МСФИ 4 - Договори за осигурување објавени во Службен весник број 159 од 29 декември 2009 година остануваат во приимена за финансиски инструменти и договори за осигурување до 31 декември 2027 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Нови стандарди и измени кои се во примена од 1 јануари 2025 година

Од 1 јануари 2025 година Групацијата ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување, издание од 2023 година, освен МСФИ 17 - Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2028 година. Групацијата ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапиле на сила од 1 јануари 2025 година. Позначајни промени во однос на претходно применуваните МСС и МСФИ има во објавените стандарди за приходи и за лизинг.

МСФИ 15 - Приходи

Во текот на периодот, Групацијата ја разгледа примената на МСФИ 15 - Приходи од договори со клиенти. Иако важечката верзија на стандардот содржи поинаква формулација во однос на претходно применуваната верзија, примената на МСФИ 15 немаше влијание врз признавањето, мерењето и обелоденувањето на приходите на Групацијата во тековниот период.

МСФИ 16 - Лизинг

Во тековниот период, примената на МСФИ 16 - Лизинг резултираше со промена во сметководствениот третман на договорите за наем кои што се опишани во белешката 3.9. кон овие овие финансиски извештаи - Средства по основ на право на користење и обврски за лизинг.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Примената на МСФИ 16 - Лизинг имаше нематеријално влијание врз финансиската состојба на Групацијата преку признавање на средства со право на користење и обврски за лизинг, а влијанието врз финансискиот резултат за годината беше незначително.

2.3. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавувал Државниот завод за статистика.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Групацијата ќе продолжи да работи во догледна иднина. Групацијата нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи обемот на своето работење.

2.5. Принципи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групацијата МАКОШПЕД се презентирани како да сочинуваат едно друштво. Групацијата МАКОШПЕД го опфаќа матичното друштво ТД МАКОШПЕД - АД Скопје и неговата целосно поседувана подружница МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје.

Подружница е правно лице под контрола на матичното друштво. Контролата претставува моќ да се управува со финансиските и оперативните политики на друго друштво од страна на матичното друштво.

Вложувањето на Матичното друштво во подружницата, како и уделот на Матичното друштво во главнината на подружницата, сразмерно на вложувањето се елиминирани при консолидацијата. При консолидацијата, во билансот на состојбата се елиминирани и меѓусебните побарувања, вложувања и обврски. Делот на капиталот што им припаѓа на останатите содружници во содружничкиот капитал и основната главнина на подружницата се прикажани како неконтролирачко учество.

Во консолидираниот извештај за добивка или загуба се извршени елиминации на меѓусебно остварените приходи, односно расходи. Учетвото на малцинските содружници во добивката на Групацијата е прикажана одделно од добивката на Групацијата.

2.6. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Значајните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст. Сметководствените политики конзистентно се применети во текот на презентираниите периоди.

3.1. Политика на евидентирање на приходите - Приходи од договори со купувачи

Приходите од договори со купувачи претставуваат надворешни приходи остварени од обезбедување на производи, стоки или услуги кои се резултат на основната дејност на Групаацијата, за соодветен надомест.

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на стоки се признаваат во согласност во согласност со МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи и се мерат по износот на надоместот на кој Групаацијата очекува да има право во замена за пренос на договорените стоки на купувачот, намален за враќања на стоки, трговски попусти и количински рабати, доколку ги има.

Приходот од продажба се признава во извештајот за добивка или загуба кога контролата над стоките е пренесена на купувачот, што вообичаено се случува во моментот на испорака, односно кога:

- купувачот ја има способноста да ги насочува користењето и да ги добива суштинските користи од стоките,
- Групаацијата повеќе нема ефективна контрола врз продадените стоки,
- износот на приходот може веродостојно да се измери,
- е веројатно дека економските користи од трансакцијата ќе се слеат во Групаацијата, и
- постои соодветен доказ за трансакцијата.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Приходи од обезбедување на услуги

Приходите од обезбедени услуги се признаваат согласно МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи, во текот на времето, доколку Групацијата ги исполнува своите договорни обврски континуирано, или во определен момент, доколку контролата врз услугата се пренесува еднократно, во зависност од природата на договорот со купувачот.

Кога приходите од услуги се признаваат во текот на времето, тие се признаваат пропорционално со степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба, под услов:

- износот на приходот да може веродостојно да се измери,
- да е веројатно дека економските користи ќе се слеат во Групацијата,
- трошоците поврзани со трансакцијата и трошоците за нејзино довршување да можат веродостојно да се измерат, и
- да постои соодветен доказ за трансакцијата.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи за камати. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Приходи по основ на вложувања расположливи за продажба

Приходите по основ на вложувањата расположливи за продажба се искажуваат во извештајот за добивка или загуба како приходи во рамките на финансиските приходи. Тие се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за нивно примање.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на недвижностите, постројките и опремата или се подобруваат условите за работа се книжат како зголемување на нивната вредност.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.6. Недвижности, постројки и опрема

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од фактурната вредност, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија, недвижностите, постројките и опремата се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на недвижностите, постројките и опремата се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотпишаната вредност на расходуваниите недвижности, постројки и опрема се книжи на товар на останатите расходи од работење.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба.

Стапките што се применуваат за амортизација на недвижностите, постројките и опремата што ги поседува Групацијата се како што следи:

Недвижности	2,5 - 10%
Постројки и опрема	5 - 10%
Транспортни средства	10 - 25%
Компјутерска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.8. Вложувања во недвижности

Недвижностите сопственост на Групацијата кои што се чуваат за изнајмување со цел за остварување на приходи од нивното изнајмување се признаваат како вложувања во недвижности.

Вложувањата во недвижности се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност на набавените недвижности зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Македонија вложувањата во недвижности се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата се евидентираше како ревалоризациона резерва. Ваква ревалоризација повеќе не се

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

пресметува и евидентира. Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува во еднакви годишни износи во текот на проценетиот век на користење на средствата со годишна стапка на амортизација од 2,5%.

Моделот на објективна вредност не е применет поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Споредливи пазарни трансакции за вложувањата во недвижности се ретки во Република Северна Македонија.

3.9. Средства по основ на право на користење и обврски за лизинг

Од 1 јануари 2025 година, Групацијата ги применува барањата на МСФИ 16 - Лизинг за договорите за наем. Во согласност со стандардот, Групацијата признава средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договорите за наем кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 16.

Средствата по основ на право на користење и обврските за лизинг се прикажуваат како посебни ставки во извештајот за финансиска состојба.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како оперативен лизинг согласно МСС 17, се признава обврска за лизинг на датумот на прва примена според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкрементална каматна стапка на позајмување на корисникот на лизинг на датумот на прва примена.

За постоечките договори кои претходно биле класифицирани како финансиски лизинг согласно МСС 17 и кои се активни на почетокот на периодот, дисконтирањето на паричните текови се врши со договорните каматни стапки утврдени од лизинг-компаниите, при што за овие лизинзи постојат утврдени амортизациони планови.

Средствата по овие договори се прикажуваат како средства по основ на право на користење во почетната состојба и на крајот на периодот. Средствата со право на користење се амортизираат по пократкиот период помеѓу корисниот век на средството и периодот на лизинг, користејќи праволиниска метода.

Обврските за лизинг се мерат по амортизирана вредност, користејќи соодветна каматна стапка и се прикажани како краткорочни и долгорочни обврски во билансот на состојба. Долгорочните обврски за лизинг доспеваат за плаќање во следните временски периоди.

Во Извештајот за парични текови отплатата на главнината на обврските за лизинг се прикажува во финансиски активности, а каматата се прикажува конзистентно со сметководствената политика за камати.

Во согласност со стандардот, за краткорочни закупи Групацијата применува одредба за изземање од признавање предвидена со МСФИ 16. Краткорочни закупи се оние договори за закуп со времетраење до 12 месеци од датумот на започнување на закупот и кои не содржат опција за купување, како и договори за закуп на средства со ниска вредност (како таблети, персонални компјутери, ситен канцелариски мебел и телефони). Плаќањата по основ на краткорочни закупи се признаваат како трошок на прволиниска основа во текот на времетраењето на закупот и се евидентираат во рамки на оперативните трошоци во извештајот за добивка или загуба.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.10. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивната продажба на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.11. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според методот на набавна вредност, намалени за евентуални обезвреднувања на нивната вредност преку сметка за исправка на вредноста. Вложувањата во подружници се елиминираат во консолидираните финансиски извештаи.

3.12. Вложувања расположливи за продажба

Групацијата вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувања кои се чуваат до доспевање се вложувања во државни или благајнички записи заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.13. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.14. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.15. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и депозити во банки со рок на доспевање до три месеци.

3.16. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во извештајот за добивка или загуба како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.17. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните и уплатените акции.

Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од матичното друштвото и кои се купени од истото се евидентираат како сопствени (трезорски) акции. Тие се признаваат по нивната набавна вредност во која се вклучени и трансакционите трошоци, а се прикажуваат како намалување на капиталот.

Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка по оданочување. Согласно законските одредби, секое трговско друштво е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршена годишна ревалоризација согласно изнесеното во точките 3.5. и 3.7. на овие белешки. Салдото на ревалоризационата резерва е евидентирано во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

3.18. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.19. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни кредити. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3.20. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и се плаќа и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

3.21. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Групацијата во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвата плаќаат придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Групацијата, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Групацијата нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.22. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Групацијата има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.23. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групацијата. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Групацијата. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Групацијата е изложена на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори на матичното друштво. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

Групацијата во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради продажби и набавки на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Групацијата не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Групацијата е изложена на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Групацијата е изложена на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од нејзина контрола.

4.2. Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Групацијата.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групацијата е изложена на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова ја изложува Групацијата на можен ризик од промени на каматните стапки.

Групацијата нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Групацијата нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Групацијата го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Групацијата нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Групацијата располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

6.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

Показател на кредитна задолженост

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по кредити	-	54.003
Парични средства и краткорочни депозити во банки	<u>-714</u>	<u>-4.639</u>
Нето обврски по кредити	-714	49.364
Капитал и резерви	825.219	993.213
% на кредитна задолженост	<u><u>-</u></u>	<u><u>4,97%</u></u>

Показателот на кредитна задолженост на Групацјата покажува дека на 31.12.2025 година Групацјата не е кредитно задолжена. На 31.12.2024 година Групацјата имаше низок процент на кредитна задолженост

6.2. Ризик од промена на девизни курсеви

Групацјата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари во мал обем, при што таа е изложено на минимален ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е како што следи:

во илјади денари	Средства		Обврски	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ЕУР	209	896	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>209</u>	<u>896</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	20	90	-20	-90
УСД	-	-	-	-
	<u>20</u>	<u>90</u>	<u>-20</u>	<u>-90</u>

6.3. Ризик од промени на каматните стапки

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2025	2024
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	714	4.639
Побарувања од купувачи	3.541	1.713
Останати побарувања	3.271	3.853
Депозити во банки	-	54.000
Вложувања расположливи за продажба	497.560	669.111
	505.086	733.316
Каматносни со променлива камата		
Депозити во банки	-	-
	-	-
Каматносни со фиксна камата		
Депозити во банки	142.000	146.000
	142.000	146.000
	647.086	879.316
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	4.116	1.241
Долгорочни обврски за лизинг	733	
Краткорочни финансиски обврски	218	
Останати тековни обврски	3.792	1.556
	8.859	2.797
Каматносни со фиксна камата		
Обврски по кредити	-	54.003
	0	54.003
Каматносни со променлива камата		
Обврски за финансиски лизинг	-	-
	-	-
	8.859	56.800

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден проценет поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2025	2024	2025	2024
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити и финансиски лизинг	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Групаацијата на 31.12.2025 и 31.12.2024 година:

31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	-	-	-	-	0
Обврски за лизинг	53	54	111	733	951
Обврски спрема добавувачи	4.116	-	-	-	4.116
Останати краткорочни обврски	3.792	-	-	-	3.792
	<u>7.961</u>	<u>54</u>	<u>111</u>	<u>733</u>	<u>8.859</u>

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити	3	-	54.000	-	54.003
Обврски за камати	-	-	-	-	0
Обврски спрема добавувачи	1.241	-	-	-	1.241
Останати краткорочни обврски	1.556	-	-	-	1.556
	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>56.800</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Групаацијата на 31.12.2025 и 31.12.2024 година.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31.12.2025 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	714	-	-	-	714
Побарувања од купувачи	3.242	-	155	144	3.541
Останати побарувања	3.271	-	-	-	3.271
Депозити во банки	142.000	-	-	-	142.000
Побарувања за камати	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници и вложувања расположливи за продажба	-	-	-	497.560	497.560
	149.227	0	155	497.704	647.086

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	4.639	-	-	-	4.639
Побарувања од купувачи	861	150	51	651	1.713
Останати побарувања	3.623	-	-	230	3.853
Депозити во банки	200.000	-	-	-	200.000
Побарувања за камати	-	-	-	-	0
Вложувања во подружници и вложувања расположливи за продажба	-	-	-	669.111	669.111
	209.123	150	51	669.992	879.316

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2025	2024
Приходи од продажба на услуги	14.358	17.843
Приходи од наемнина	11.892	11.676
Вкупно	26.250	29.519

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка од продажба на основни средства	999	311
Добивка од продажба на хартии од вредност	-	-
Приходи од наплатени судски трошоци	431	-
Приходи од наплатени отпишани побарувања	5	61
Останато	759	81
Вкупно	<u>2.194</u>	<u>453</u>

9. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто плати на вработените	9.715	10.310
Други надоместоци за вработените	397	287
Вкупно	<u>10.112</u>	<u>10.597</u>

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Потрошена енергија	2.896	4.593
Транспортни трошоци	25	55
Комунални услуги	369	366
Услуги за одржување и заштита	1.186	1.059
Трошоци за наемнини	7	292
Банкарски услуги и трошоци на платен промет	181	182
Даноци, придонеси, членарини и други давачки	311	307
Телефонски и поштенски услуги	118	156
Премии за осигурување	120	200
Репрезентација и спонзорства	1.589	128
Трошоци за службени патувања	162	786
Отпис и исправка на вредноста на побарувања од купувачи	434	51
Надоместоци на членови на Одборот на директори	240	237
Адвокатски, нотарски и судски трошоци	2.165	1.258
Останато	1.827	976
Вкупно	<u>11.630</u>	<u>10.646</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Приходи од камати	5.133	7.127
Позитивни курсни разлики	-	-
Приходи од дивиденди	4.089	5.106
Останати финансиски приходи	-	576
Вкупно финансиски приходи	9.222	12.809
Расходи за камати	-148	-1
Негативни курсни разлики	-4	-
Останати финансиски расходи	-59	-
Вкупно финансиски расходи	-211	-1
Нето финансиски приходи / расходи	9.011	12.808

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка пред оданочување	4.238	11.674
Даночно непризнаени расходи	1.815	1.840
Ефект од консолидација	763	-
Даночна основа	6.816	13.514
Намалување на даночната основа	-	-5.106
Даночна основа по намалување	6.816	8.408
Данок на добивка по стапка од 10%	682	841
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	682	841
Ефективна даночна стапка	<u>16,08%</u>	<u>7,20%</u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции	3.556	10.833
Пондериран просечен број на акции во оптек	709.584	709.584
Основна заработувачка по акција во денари	5,01	15,27

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Матичното друштво нема издадено приоритетни акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што ТД МАКОШПЕД АД - Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

2025 година

во илјади денари	Земјинге и градежни објекти	Опрема, мебел и трансп. сред.	Инвестиции во тек	ВКУПНО	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност					
Состојба 01.01.2025	152.340	45.939	-	198.279	1.126
Нови набавки	155	12.703	-	12.858	-
Прекнижување на вложувања во недвижности	-32.448	-	-	-32.448	-
Расходување и продажба	-633	-7.072	-	-7.705	-
Состојба 31.12.2025	119.414	51.570	-	170.984	1.126
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2025	71.630	20.405	-	92.035	1.126
Амортизација	3.002	5.069	-	8.071	-
Прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-8	-5.274	-	-5.282	-
Состојба 31.12.2025	74.624	20.200	-	94.824	1.126
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА					
31.12.2025	44.790	31.370	-	76.160	0

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2024 година

во илјади денари	Земјинге и градежни објекти	Опрема, мебел и трансп. сред.	Инвестиции во тек	ВКУПНО	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вредност					
Состојба 01.01.2024	118.026	48.895	-	166.921	1.126
Нови набавки	34.314	200	-	34.514	-
Прекнижување од аванси за основни средства	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-3.156	-	-3.156	-
Состојба 31.12.2024	152.340	45.939	-	198.279	1.126
Исправка на вредност					
Состојба 01.01.2024	68.638	17.717	-	86.355	1.126
Амортизација	2.992	5.307	-	8.299	-
Прекнижување	-	-	-	-	-
Расходување и продажба	-	-2.619	-	-2.619	-
Состојба 31.12.2024	71.630	20.405	-	92.035	1.126
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024					
	80.710	25.534	-	106.244	0

15. СРЕДСТВА СО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ

2025 година

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема и транспорт. средства	Вкупно
Набавна вредност			
Вредност на 31.12.2024	-	-	-
Рекласификација од основни средства	-	-	0
Состојба 01.01.2025	-	-	0
Нови набавки	-	-	0
Наеми признаени во периодот	1.158	-	1.158
Прекнижување / усогласување	-	-	0
Расходување и продажба	-	-	0
Состојба 31.12.2025	1.158	0	1.158
Исправка на вредност			
Вредност на 31.12.2024	-	-	-
Рекласификација од основни средства	-	-	0
Состојба 01.01.2025	-	-	0
Амортизација	232	-	232
Прекнижување / усогласување	-	-	0
Расходување и продажба	-	-	0
Состојба 31.12.2025	232	0	232
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2025			
	926	0	926
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 01.01.2025			
	-	-	0

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

16. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	91.170	36.743
Набавки	15.029	54.427
Продажба	-	-
Пренос од /на НПО	32.448	-
Состојба на 31 декември	<u>138.647</u>	<u>91.170</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	26.955	26.063
Амортизација за тековната година	2.402	892
Продажба	-	-
Пренос од /на НПО	-	-
Состојба на 31 декември	<u>29.357</u>	<u>26.955</u>
Сегашна вредност на 31 декември	<u><u>109.290</u></u>	<u><u>64.215</u></u>

Вложувањата во недвижности се состојат од деловна зграда во центарот на Скопје, објект во Гевгелија и станбена куќа во општина Центар на Скопје кои наменети за издавање под наем од кој се остваруваат приходи од наемнини.

Како обезбедување за одобрена кредитна рамка во корист на НЛБ банка АД Скопје под хипотека е ставена деловната зграда во Скопје во КО Центар 1 со вкупна површина од 2.188 метри квадратни и земјиште под зграда со површина од 370 метри квадратни, со вкупна книговодствена вредност од 8.684 илјади денари.

Во отсуство на споредливи пазарни трансакции за вложувањата во недвижности, најрелевантен достапен податок за нивната пазарна вредност е вредноста содржана во Решенијата за утврдување на данокот на имот. Според податоците содржани во Решенијата за утврдување на данок на имот на Друштвото пазарната вредност на вложувањата во недвижности на 31.12.2025 година изнесува 292.165 илјади денари наспроти нивната сметководствена вредност од 109.290 илјади денари.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

17. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент супер котација	-	-
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент берзанска котација	188.680	317.230
Вложувања во котирани друштва на официјалниот пазар на Македонската берза - подсегмент задолжителна котација	305.810	305.811
Вложувања во акции на некотирачки друштва	70	70
Вложувања во удели на некотирачки друштва	3.000	46.000
Вкупно	<u>497.560</u>	<u>669.111</u>

18. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Суровини и материјали	-	-
Резервни делови и ситен инвентар	-	-
Трговски стоки	238	238
Вкупно	<u>238</u>	<u>238</u>

19. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од купувачи во земјата	3.541	1.713
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Побарувања за дадени аванси	-	-
Сомнителни и спорни купувачи во земјата	20.186	21.591
Останати побарувања	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	<u>23.727</u>	<u>23.304</u>
Исправка на вредност	-20.186	-21.591
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>3.541</u>	<u>1.713</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Промени во исправката на вредност на купувачи

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Состојба на 1 јануари	21.591	21.603
Исправки во текот на годината	68	50
Наплати во текот на годината	-5	-
Конечен отпис	<u>-1.468</u>	<u>-62</u>
Состојба на 31 декември	<u>20.186</u>	<u>21.591</u>

20. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	3.265	3.172
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вред.	6	63
Останати краткорочни побарувања	-	618
Побарувања за аванси	<u>238</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>3.509</u>	<u>3.853</u>

21. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Орочени денарски депозити во банки	142.000	200.000
Орочени девизни депозити во банки	-	-
Побарувања по камати на дадени позајмици	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>142.000</u>	<u>200.000</u>

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Жиро сметки	495	3.734
Благајна	10	10
Девизни сметки	<u>209</u>	<u>895</u>
Вкупно	<u>714</u>	<u>4.639</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

23. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Долгорочни обврски за лизинг	951	-
	<u>951</u>	<u>0</u>
Тековна доспеаност на долгорочни обвр. за лизинг	-218	-
Вкупно	<u>733</u>	<u>0</u>

24. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.116	1.241
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Вкупно	<u>4.116</u>	<u>1.241</u>

25. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски за данок на додадена вредност	2.549	178
Обврски за данок на добивка	-	-
Обврски за бруто плати	756	889
Обврски за дивиденди	487	487
Останати краткорочни обврски	-	2
Обврски за примени аванси	60	-
Вкупно	<u>3.852</u>	<u>1.556</u>

26. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Халк банк АД Скопје	-	54.003
Вкупно	<u>0</u>	<u>54.003</u>
Тековна доспеаност на долгорочни обврски за лизинг	218	-
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	-	-
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	<u>218</u>	<u>54.003</u>

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

27. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2025	2024
EUR	61,4950	61,4950
USD	52,3050	58,8807

28. ТРАНСАКЦИИ И САЛДА СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се дадени трансакциите и салдата што произлегуваат од односите помеѓу матичното друштво ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и неговата подружницата МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје, а кои што се елиминирани во овие консолидирани финансиски извештаи.

во илјади денари	2025	2024
Влог во Макошпед Транс ДООЕЛ Скопје (учество 100%)	8.509	8.509
Побарувања по основ на купопродажни односи	-	651
Побарувања за позајмици	-	600
Побарувања за аванси	653	-
Обврски по основ на купопродажни односи	-	651
Обврски за позајмици	-	600
Обврски за аванси	653	-
Приходи од продажба на стоки и услуги	-	-
Приходи од камати	-	-
Набавки на стоки и услуги	-	-
Расходи од камати	-	-

Во текот на 2025 година на членовите на Одборот на директори на матичното друштво исплатени им се надоместоци во бруто износ од 240 илјади денари (237 илјади денари во 2024 година).

Матичното друштво нема дадено гаранции за своите поврзани лица. И поврзаните лица немаат дадено гаранции за своето матично друштво.

ТД МАКОШПЕД АД - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31.12.2025 година против Групацијата МАКОШПЕД АД Скопје покренати се судски постапки со вкупна вредност од 3.369 илјади денари (3.369 илјади денари на 31.12.2024 година). Раководството на Групацијата смета дека од овие судски постапки нема да произлезат материјално значајни потенцијални обврски.

Групацијата на 31.12.2025 година има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон доверители во износ од 5 милиони денари (5 милиони денари на 31.12.2024 година).

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период, а врз основа на Спогодба за присоединување од 30.12.2025 година извршено е присоединување на подружницата МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје како друштво што се присоединува кон матичното друштво ТД МАКОШПЕД АД Скопје како друштво што презема. Деловните активности на МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје согласно Спогодбата за присоединување се запрени со датум 31.12.2025 година. Правната постапка на присоединувањето на подружницата МАКОШПЕД ТРАНС ДООЕЛ Скопје е завршена со Решение на Централниот регистар од 19.03.2026 година.

За 2026 година ТД МАКОШПЕД АД Скопје нема веќе обврска да подготвува консолидирани финансиски извештаи.